


Реномираната издавачка куќа "Макавеј" ги промовираше своите најнови трудови "Македонски дејци - XX" од Стојан Киселиновски и "Приказни од Долна земја" од Младен Србиновски.

Книгата со есеи и критики "Семето и плодот", како и трите поетски збирки "Вечност и сонет", "Трепет" и "Чекори кон бесмртноста" се најновите остварувања на македонската авторка Владислава Спироска.

Стихозбирката "Од земјата до небото" е прво поетско остварување на младиот Томислав Каранфиловски и претставува скроман дел од мозаикот на македонската современа поезија.

■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА



ПО СТАПКИТЕ НА МИНАТОТО И НА ТРАДИЦИЈАТА

"Семето и плодот", "Вечност и сонет", "Трепет" и "Чекори кон бесмртноста" се најновите остварувања на македонската авторка Владислава Спироска. Станува збор за една студиозна книга со есеи и критики и три поетски збирки.

Книгата есеи и критики "Семето на плодот", инаку во издание на Светскиот македонски конгрес, е прво дело од оваа дефицитарна област во современата македонска литература, а последниве години нејзината авторка Спироска е едно од најприсутните млади критичарски имиња низ страниците на нашата книжевна периодика, неделните списанија и дневните весници. Таа е активен проследувач на тековите и на резултатите на книжевното катадневие, кој со подеднаков интерес пишува за дела од сите жанрови и за автори од различни генерации и стилски профилации. Владислава Спироска првенствено ја интересираат темите и мотивите, понастрана од неа се теоретските стојалишта, но често умее делото да го побара и да го одреди во неговото релевантно значење на естетски резултат. Првата пообемна и по содр-

НАЈНОВИ ОСТВАРУВАЊА НА "МАКАВЕЈ"

Реномираната издавачка куќа "Макавеј" неодамна ги промовираше своите најнови трудови "Македонски дејци - XX" од Стојан Киселиновски и "Приказни од Долна земја" од Младен Србиновски.

Трудот "Македонски дејци - XX век" ги опфаќа македонските историски и културни дејци, кои во Македонија дејствувале во XX и дејствуваат во XXI век. Со претставувањето на историските личности, со нивните етно-историски определби, всушност се претставува македонскиот еволутивен етно-историски процес од крајот на XIX и во текот на XX век. Во трудот се претставени дејци на македонското национално движење (со неговите две основни политички артикулации - центар и левица) и дејци на македонското движење (артикулирани во политичката десница и левица). Креирањето на овој труд подразбира детаљна анализа на соодветната македонска и странска историска литература, која е разновидна по своето претставување и по историското толкување на одредена историска личност.



"Макавеј" го издаде и романот "Приказни од Долна земја" од авторот Младен Србиновски. По серијата успешни книги, Србиновски со овој роман ја испишува една од најубавите страници во македонската проза. "Приказни од Долна земја" е долго очекувано поглавје во прозата на македонски јазик од втората половина на XX и почетокот на XXI век. Темата на романот, односно вечно актуелните, но никогаш необработени во нашата литература, македонско-албански односи е магнет за читателите, како по широчината на зафатот, длабочината на сондажата на истражувањето на просторот на Полошко, така и според структурирањето на прозната целина.

Со својата ретка, интуитивна сила, мотивска и идејна заокруженост, овој роман создава еден наш, македонски нов Ченто, еден и засега неспоредлив омаж на нашиот мачен шотуту испратен дваесетти век.

Морничав, точен, искрен и заводлив до бесвест, романот само ќе ја крене повисоко Младеновата книжевна аура, а ќе ја олесни до недоличниот молк македонската и албанската меморија за (не)возможниот живот куќа до куќа, бразда до бразда, здив до здив. На македонската прозна мапа со ова дело се јавува кота рамна на највисоките дострели.



жината сериозна книга на есеистот и критичарот Спироска, е една убава најава за нејзината истрајност и упорност, за работливоста и за идните поголеми и попровокативни творечки заложби.

Збирката поезија "Вечност и сонет" Спироска тематски им ја посветува на татковината и на нејзините убавини. Главно, песните се со историска и револуционерно-патриотска содржина. Вниманието на читателот ќе го привлечат и песните посветени на големите македонски дејци, великани на перото и хуманизмот, потоа духовната и интимистичко-исповедната лирика, како и на воспевањето на мртвата сакана. Оваа поезија е одглас на едно бурно минато полно со предрежија, насилства и борба против сè она што го спречувало Македонецот да се воздигне како народ. Оваа збирка поезија е во издание на "Македонска искра".

Стихозбирката "Трепет" содржи триесет и две песни и ја разработува историската, пејзажната, духовната, филозофската и социјалната тема. И во неа Спироска првенствената инспирација ја црпи од историската и од духовната ризница на својата земја. Со оваа збирка се загатнува духовното страдање на Македонците од памтивек до денес, мачеништвото од утро до мрак и постојаната борба за подобро утре. Стихозбирката е во издание на "Академски печат".

Со слична тематика е и последната збирка "Чекори кон бесмртност", која ги содржи стихозбирката "Благозвучје" и поемата "Сончевина". Книгата е во издание на издавачката куќа "Макавеј".

СВЕТОТ НА МЛАДИОТ ПОЕТ

Стихозбирката "Од земјата до небото" е прво поетско остварување на младиот Томислав Каранфиловски и претставува скроман дел од мозаикот на македонската современа поезија. Несомнено таа ќе си го најде своето место во македонската книжнина, особено кај генерациите кои доаѓаат, зашто младиот и талентиран поет Томислав Каранфиловски ѝ подари убаво и значајно четиво, кое остава траги кај читателот. Во своите песни овој



млад уметник умее да ја разбрани мислата, да го засили стихот и да нè внесе во неговиот поетски свет. Тој е поет со дарба, со посебен стил и начин на правење на стихот.

"Од земјата до небото" содржи 31 песна, кои тешко можат да се поделат по некаков редослед. Секоја песна сама за себе претставува самостојно остварување и израз на младиот поет. Стихозбирката е во издание на книгоиздателството "Македонска искра".

EKI Reisen



Vršime prevodi:
Makedonsko -
Germanско -
Francuski

telefon 034/422 27 16
034/422 29 35
natel 079/335 94 14
fax 034/422 29 36
 E-Mail: erdovan.stoski@bluemail.ch

ORGANIZIRA
PUTOVANJA

Za slednite destinacii
 od: ZÜRICH, BASEL, GENEVA
 do: SKOPJE, OHRID
 SARAEVO, BANJA LUKA
 LJUBLJANA, ZAGREB
 ISTAMBUL, IZMIR

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOŽETE DA NABAVITE KARTI
 ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO ŠTO SE:

AUSTRALIJA, USA, KANADA

VRSIME REZERVACII SO BROD ZA:
 ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA

PRIJATEL PRETOJ VO RODNIOT KRAJ VI POSAKUVA
EKI Reisen